

20221712375

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците против јавниот ред и мир,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 јули 2022 година.

Бр. 08-3376/1
27 јули 2022 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР

Член 1

Во Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на Република Македонија“ број 66/2007 и 152/15), во член 4 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Член 2

Во член 5 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 евра“.

Член 3

Во член 6 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Член 4

Во член 7 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Член 5

Во член 8 во ставот 1 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 100 евра“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече глоба на правното лице од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци и за одговорното лице во правното лице од 50 до 500 евра во денарска противвредност.“

Ставот 3 се брише.

Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 6

Во член 9 зборовите: „500 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Член 7

Во член 10 став 1 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Во ставот 2 зборовите: „700 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 евра“.

Член 8

Во член 11 став 1 зборовите: „300 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Во став 3 зборовите: „700 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 евра“.

Член 9

Во член 12 став 1 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Во став 2 зборовите: „700 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите „150 до 250 евра“.

Член 10

Во член 13 став 1 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Во став 2 зборовите: „600 до 900 евра“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 евра“.

Член 11

Во член 14 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Член 12

Во член 15 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Член 13

Во член 16 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Член 14

Во член 17 зборовите: „1.500 до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 150 евра“.

Член 15

Во член 18 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“, а зборовите: „1.000 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Член 16

Во член 19 став 1 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече глоба на правното лице кое врши угостителска дејност ако издава, односно става на располагање простории за вршење на проституција од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци.“.

Во ставот 3 зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со зборовите: „200 до 500 евра во денарска противвредност“.

Член 17

Во член 20 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Член 18

Во член 21 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„- микротрговци во износ од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност, мали трговци од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност, средни трговци од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност и големи трговци од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност“.

Алинејата 2 се брише.

Во алинеја 3 која станува алинеја 2 зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“, се заменуваат со зборовите: „200 до 500 евра во денарска противвредност“.

Член 19

Во член 22 став 1 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 евра“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече глоба од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци и за одговорното лица во правното лице од „50 до 500 евра“ во денарска противвредност.“.

Член 20

Во член 23 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Член 21

Во член 25 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Член 22

Во член 26 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.

Член 23

Во член 27 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Член 24

Во член 28 став 1 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот 1 на овој член, на правното лице ќе му се изрече глоба од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци и за одговорното лице во правното лице од 50 до 500 евра во денарска противвредност.“.

Член 25

Членот 29 се брише.

Член 26

Во член 30 став 1 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече глоба на правното лице од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци и за одговорното лице во правното лице од 50 до 500 евра во денарска противвредност.“.

Член 27

Во член 31 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Член 28

Во член 32 став 1 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„За прекршокот од ставот 1 на овој член, ќе му се изрече глоба на правното лице од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци и за одговорното лице во правното лице од 50 до 500 евра во денарска противвредност.“.

Член 29

Во член 33 став 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„- од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци,“.

Во алинеја 2 зборовите „1.500 евра“ се заменуваат со зборовите „100 до 250 евра“.

Во алинеја 3 зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“, се заменуваат со зборовите: „од 200 до 500 евра во денарска противвредност“.

Член 30

Во член 34 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“.

Член 31

Во членот 35 сврзникот „или“ се заменува со запирка, а по зборот „странци“ се додаваат зборовите: „мали, средни и микротрговци“.

Член 32

Во член 36 став 1 зборовите: „11 став 1“ и броевите „16, 20 и 29“ се бришат.

Ставовите 4 и 5 се бришат.

Ставот 6 кој станува став 4 се менува и гласи:

„Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на Комисијата, како и постапката по правниот лек се спроведува согласно со Законот за прекршоците.“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 9, 10 став 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28 став 2, 30 став 2, 33 и 34 од овој закон, прекршочната постапка ја води надлежен суд.“.

Член 33

Во член 38 став 1 по зборот „санкција“ се додава зборот „привремена“.

Во ставот 2 зборовите: „три години“ се заменуваат со зборовите: „две години“.

Член 34

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.